

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ОПШТИНИТЕ, ЗЕЛС И ЦЕНТРИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАКО ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ:**

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности, изврши мониторинг на 88 иматели, односно на веб страниците на општините, Заедницата на единиците на локална самоуправа и Центрите за развој на плански региони, а објавени на Листата на иматели на информации на веб страната на Агенцијата. Мониторингот беше спроведен во периодот од 1 до 20 јули 2021 година. Одделението за соработка и анализи беше задолжено за мониторинг за целосно објавување на документите и информациите кои имателите на информации се обврзани да ги објават на своите веб-страници според членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Проактивно објавените информации на имателите треба да бидат лесно достапни и разбирливи, да можат да се употребат, да бидат релевантни за граѓаните и истите редовно да се ажурираат. Информацијата е предуслов за одговорна власт и основа за демократските процеси-информациите за работата на имателите им овозможуваат на граѓаните адекватно да донесуваат заклучоци и да партиципираат во носењето на одлуки за прашања кои се од нивен интерес. Транспарентноста и пристапот до информациите од јавен карактер се неделиви инструменти во борба против корупцијата.

Треба да се нагласи дека веб страниците на мониторираните иматели се ажурираат согласно нивните активности и истите ја имаат својата функција како прв информатор за граѓаните и услугите кои ги даваат. Но, треба да потенцираме дека кај најголем дел од веб страниците на имателите на информации во најголем дел не ги објавуваат податоците од нивните надлежности и не ги систематизираат информациите согласно членот 10 од Законот за СПИЈК. Исто така, сакаме да потенцираме дека несистематизираните информации создаваат забуна кај граѓаните за лесна достапност до информациите кои им се потребни, а се согласно законската обврска за транспарентност на имателите на информации од јавен карактер. Оттука, апелираме до општинските власти информациите да бидат со најмногу три клика достапни за користење на граѓаните. „Информирани граѓани, задоволни граѓани“, тоа е максимата за транспарентна општинска власт.

Согласно утврдената методологија, по однос на членот 10 од Законот, се изврши проверка дали мониторираните иматели ги имаат објавено сите 22 категории на информации кои се обврзани да ги објават на своите веб-страници и по однос на тоа дали објавените информации се целосни и ажурирани. Имено, секој еден вид на целосно и ажурирано објавена информација беше оценувана со оценка

1, секое делумно објавување на потребната информација беше оценувано со оценка 0,5, а секоја необјавена (или нетранспарентно објавена) информација беше оценувана со 0 бодови.

Во зависност од вкупниот број на бодови кои мониторираните иматели ги добиле по однос на објавените потребни документи и информации согласно членот 10 од Законот, направена е градација на степенот на исполнителност на законската обврска за нивната активна транспарентност, и тоа на следниот начин: иматели со многу ниско ниво на транспарентност кои имаат помеѓу 0 и 6 бодови, со ниско ниво помеѓу 7 и 10 бодови, иматели со средно ниво помеѓу 10 и 14 бодови, и со високо ниво на транспарентност од 17 до 22 бода. При тоа, беше утврдено дека 8 иматели имаат висок степен на транспарентност во однос на објавените информации, 39 се со средно ниво на транспарентност, 24 се со ниско ниво и 17 со многу ниско ниво на исполнителност во однос на активната транспарентност.

Мониторингот покажа дека општина Валандово има 20 бода од можните 22 согласно членот 10 од Законот за СПИЈК, а по неа следуваат општините Демир Хисар и Кочани со по 19 бода. Како добри примери, кои на брз и едноставен начин го имаат испочитувано членот 10 се општините Валандово и Демир Хисар, со тоа што 22-те барани категории согласно законската обврска ги имаат систематизирано на следниот начин:

Општина Валандово:

<https://www.valandovo.gov.mk/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.aspx>

и Општина Демир Хисар:

<https://www.demirhisar.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.html>

Со овие два примери, сакаме да им посочиме на останатите општински власти да ја уредат активната транспарентност на своите веб страни следејќи ги овие иматели, со што на граѓаните ќе им го доближат своето работење и воедно ќе ја зголемат својата транспарентност и отчетност.

Агенцијата спроведувајќи го мониторингот утврди дека активната транспарентност кај имателите е се уште на ниво кое бара општините да се подобруваат во својата проактивност кон граѓаните и информациите кои ги публикуваат да ги поставуваат во посебен банер/линк под наслов ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ, со што истите ќе бидат достапни до барателите и на тој начин ќе го намалат бројот на барања по слободен пристап до информациите од јавен карактер.

И во иднина, на обуките кои Агенцијата континуирано ги организира за службените лица кај имателите на информации ќе даде акцент на активната транспарентност и доследна примена на членот 10 од Законот за СПИЈК, бидејќи на тој начин имателите им помагаат на граѓаните подобро да го разберат функционирањето на институциите, нивните права и обврски, начинот на којшто можат да влијаат врз донесувањето на одлуките што се рефлектираат врз нивното секојдневно живеење и работење, како и полесно да им пристапат на услугите што им ги нудат институциите под надлежност на локалната самоуправа.

**ТАБЕЛА СО РАНГИРАНИТЕ ИМАТЕЛИ:**

Реден бр.	Општина	Бодови	Легенда
1	Општина Валандово	20	Општини со високо ниво на транспарентност
2	Општина Демир Хисар	19	
3	Општина Кочани	19	
4	Општина Битола	18,5	
5	Општина Крива Паланка	18	
6	Општина Велес	17,5	
7	Општина Берово	17,5	
8	Општина Делчево	17	
9	Општина Охрид	16	Општини со средно ниво на транспарентност
10	Општина Штип	16	
11	Општина Чашка	16	
12	Општина Конче	15,5	
13	Општина Гевгелија	15,5	
14	Општина Прилеп	15	
15	Општина Свети Николе	15	
16	Општина Зрновци	14,5	
17	Општина Куманово	14,5	

18	Општина Македонска Каменица	14,5
19	Општина Карпош	14,5
20	Општина Новаци	14
21	Општина Василево	14
22	Општина Центар	13,5
23	Општина Струмица	13,5
24	Општина Крушево	13,5
25	Општина Пробиштип	13,5
26	Општина Маврово и Ростуша	13,5
27	Општина Македонски Брод	13,5
28	Општина Градско	13,5
29	Општина Дебрца	13
30	Општина Пехчево	13
31	Општина Босилово	13
32	Општина Гази Баба	12,5
33	Општина Радовиш	12,5
34	Општина Ресен	12,5
35	Општина Богданци	12
36	Општина Ново Село	12
37	Центар за развој на Источен плански регион-Штип	12
38	Општина Кавадарци	11,5
39	Општина Могила	11,5
40	Општина Веница	11,5
41	Град Скопје	11
42	Општина Аеродром	10,5
43	Општина Кисела Вода	10,5
44	Општина Желино	10,5

45	Општина Чешиново-Облешево	10
46	Центар за развој на Вардарски плански регион- Велес	10
47	Центар за развој на Југоисточен плански регион- Струмица	10
48	Општина Кичево	9,5
49	Општина Росоман	9,5
50	Општина Центар Жупа	9,5
51	Општина Кратово	9
52	Општина Дебар	9
53	Општина Тетово	9
54	Општина Петровец	9
55	Општина Илинден	9
56	ЗЕЛС	9
57	Општина Вевчани	8,5
58	Општина Карбинци	8,5
59	Општина Брвеница	8,5
60	Општина Долнени	8
61	Општина Неготино	8
62	Општина Струга	8
63	Општина Сопиште	8
64	Општина Ѓорче Петров	7,5
65	Општина Демир Капија	7,5
66	Општина Гостивар	7,5
67	Општина Шуто Оризари	7,5
68	Општина Боговиње	7,5
69	Општина Ранковце	7,5
70	Општина Теарце	7,5
71	Центар за развој на Југозападен плански регион- Струга	7

Општини со ниско ниво на транспарентност

72	Општина Бутел	6,5	Општини со многу ниско ниво на транспарентност
73	Општина Сарај	6,5	
74	Општина Кривогаштани	6	
75	Општина Чаир	6	
76	Центар за развој на Скопскиот плански регион-Скопје	6	
77	Општина Липково	5	
78	Општина Лозово	5	
79	Општина Студеничани	5	
80	Центар за развој на Североисточен плански регион-Куманово	5	
81	Општина Јегуновце	4	
82	Општина Дојран	3,5	
83	Општина Чучер Сандево	3	
84	Општина Старо Нагоричане	3	
85	Општина Пласница	2,5	
86	Општина Зелениково	2,5	
87	Општина Врапчиште	2	
88	Општина Арачиново	2	